

## ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **13901/2020**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за култура**

I.1.2) Адреса: **Ѓуро Ѓаковиќ 61**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Николина Тошанова**, адреса на е-пошта: **investicii@kultura.gov.mk** телефон/факс: **023240519/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Државни органи - Спорт и култура**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Предмет на договорот за јавна набавка:

**Обезбедување на услуги за изработка на дипломи, папки за дипломи, плакети и кутии за државните награди за потребите на Министерството за култура за период од 1 година**

Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **Скопје**

Секторски договор **Не**

Централно тело **Не**

Групна набавка **Не**

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **во тендерската документација**

Заеднички поимник за јавни набавки: **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

| Шифра      | Опис  |
|------------|---|
| 37000000-8 | Музички инструменти, спортски реквизити, игри, играчки, занаетчиски предмети, уметнички материјали и додатоци |

Дали предметот на набавката е делив: **Не**

Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

Или се планира да започне **19.10.2020**

Динамичен систем **Не**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

Вид на постапка: **Набавки од мала вредност**

Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

Електронска постапка? **Да**

Дали е спроведена електронска аукција? **Не**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **20.10.2020**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **47-9142/10**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **85.790,00**

Најниска добиена понуда: **85.790,00**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за производство и промет на стоки и услуги ДИЈАГ ДОО Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ 113**

Град или населено место: **СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ**

Држава: **Република Македонија**

IV.2.1) Групна понуда **Не**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на набавката со ДДВ **708.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ **600.000,00**

IV.3.3) ДДВ: **18%**

IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **708.000,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **26.10.2020**

### **ДЕЛ V: ДОКУМЕНТИ**